

Може ли да се верува дека во законодавниот дом има повеќе пријатели на волкот, отколку заштитници на државниот и на националниот интерес.

Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

Работата на двете најголеми македонски партии ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ може да се оцени како на најниски гранки откако функционира парламентарната демократија во Р Македонија. Во моментот имаме најслаб интелектуален собраниски состав, кој докажа дека не може да се одвои од останатото општествено сивило и сè повеќе се занимава со банални прашања, од типот колку сообраќајни незгоди се случиле во државата, па сè до заштитата на волкот, бидејќи тој станал ретка сверка. Тоа значи дека албумот за животинско царство е побогат за уште еден заштитен вид, кој во меѓувреме ги "покла" или ги "задави" сите овци по македонските трла. Затоа може да се верува дека во законодавниот дом има повеќе пријатели на волкот, отколку заштитници на државниот и на националниот интерес. Во меѓувреме, овие "сверки" целосно им го предадоа својот политички живот на четворицата лидери, Никола Груевски и Мендух Тачи од една страна, и Радмила Шекеринска и Али Ахмети од друга страна, кои благовременно ја информираа јавноста дека театарно ќе прават седенки, или во присуство на странци ќе дебатираат за односите во земјата, за "Бадентеровиот принцип" итн. На тој начин, консензуалната демократија придонесе Собранието да се маргинализира и дистанцира од регионалните и од глобалните процеси, иако неговата работа е да ја има главната улога, а не да биде полтрон или потрчко на лидерската чеворка, која сè повеќе одлучува за значајни прашања во врска со судбината на РМ. Истовремено, со јакнењето на консензуалната демократија и со цепкањето на партиското членство на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, опаѓа и интелектуалниот потенцијал на партиите, кои сега се потпираат само на неколку актуелни членови или на препознатливи, етаблирани и елитистички фаџи. Но, и фаџите не се сигурни играчи за покер. Можеби за мала партија пасијанс, која ќе игра во некоја од скопските кафеани, каде всушност се трасира и патот на партијата, односно на РМ.



НА ШТО СПАДНА ПАРТИЈАТА? МОЖЕ ЛИ ТАА ДА СЕ ПОТПИРА НА НОВИТЕ ИЛИ НА СТАРИТЕ ЧЛЕНОВИ, КОИ СЕ ДИСТАНЦИРАНИ ИЛИ ИЗБРКАНИ?
(ЗОРАН СТАВРЕВСКИ, НИКОЛА ГРУЕВСКИ, ТРАЈКО СЛАВЕВСКИ)

"ЧАВЕЗ ИМА НАФТА ВОЛЦИ", А "РАДМИ

ПОКРИВАЊЕ НА ПОЗИЦИИТЕ

Долго време социјалдемократите се потпираат на континуираното појавување и експонирање на Игор Ивановски или на Јани Макарадули, кои наводно ќе можат да ја загрозат позицијата на сегашната владејачка партија која, исто така, се бори со недостиг на идеи или на свежи лица. Имено, партија се гради со помош на квалитетни кадри, а не со импровизации. Тоа значи дека не може судбината на партиите да им се предаде на Александар Бициклски или на Емилијан Станковиќ, кои одвреме навреме ја загреваат јавноста со одредени "зелени" политички ставови за потоа да згаснат како чкорче од кибрит. Кризата која се појави пред неколку години во редовите на ВМРО-ДПМНЕ, денес се прелеа и во СДСМ, која по изборот на Радмила Шекеринска за лидер ја прокоцка шансата да ја среди партијата, така што од ден на ден има сè попотенцирано незадоволство од партиската работа. Коцката која со месеци ја фрлаат не успеа да ја извади од такт владејачката партија, а вмровскиот синдром метастазира во телото на СДСМ. Наспроти ова, ВМРО-ДПМНЕ живее благодарение на најслабите потези кои ги влечат социјалдемократите. Затоа се наметнува прашањето дали со барањето за лидерски политички дијалог всушност се покрива позицијата на СДСМ и

на нејзиниот естаблишмент. Што всушност понудија Макарадули, Ивановски или Станковиќ? Ридишта и долини. Но, и ВМРО-ДПМНЕ вети ритчиња и долини. Тоа е исто, само што е превртена пирамида. Во овој момент, очигледно СДСМ живее во илузија, односно во период во кој се "шлепа" на упорноста на ДУИ, која сакале или не, сепак директно влијае на односите во Владата и во државата. Но, исто така, државата ја водат многу "владини" незнајковци или лоши импровизатори, чии пароли не можат да ја спасат владејачката партија. Таа можеби се надева дека со партнерството со "Тито" може да има и "омладина и акција". Меѓутоа, се излагала, бидејќи процесот "Инвестирајте во Македонија" треба да се одвива паралелно со продолжувањето на евроинтеграционите движења. Тоа значи дека со гладен стомак не се гради држава, а уште повеќе не се гласа за партија. Скромниот ефект на министрите за привлекување на инвестиции дополнително ја загрозуваат положбата на ВМРО-ДПМНЕ, која поради нивниот неуспех заглави во проблемите. Според тоа, ниту владејачката партија мрда со прст, а ниту СДСМ го мрда "г...т" за РМ. Всушност, на што личи нивното секојдневно кукање?

СТОПЕНИ БРОЈКИ

Неодамна, по кој знае којпат, вице-премиерот Зоран Ставрски мораше да ја вади главата од земја и да одговори



**ВО ОВОЈ МОМЕНТ
ЛИДЕРКАТА НА СДСМ,
РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА
Е БЛЕДА КОПИЈА ОД
МИНАТОТО**

на нападите на Радмила Шекеринска, која остро ги критикуваше владините бројки, кои паѓаат во вода, бидејќи некои други министри ја "покааа" работата. Всушност, зошто Ставревски мораше да зине "А", и повторно сам да си ја демантира изјавата - "годинава ќе ја завршиме со 200 милиони евра странски инвестиции, зашто до крајот на 2007 г. се очекува да пристигне и опремата на "Џонсон контролс". Имено, "Џонсон контролс" досега мораше да стартува, но некој друг го спречува гигантот да ја задвижи профитерската машинерија. На овој куршлус се надоврза и веста за "Џонсон мети", кој наводно треба да инвестира нови 100 милиони евра, а која подоцна беше демантирана од главната филијала во Лондон. Според тоа, кому треба да му веруваме на вице-премиерот или на ексвице-премиерката, која че-

за пратениците да добиваат информации за странските инвестиции. Таа истакна дека владините претставници кажуваат различни бројки, посочувајќи ги како пример изјавите на Груевски и на Ставревски за тоа колку вработувања ќе има во фабриката на "Џонсон мети". Само за едно Шекеринска е во право - на лагата ѝ се кратки нозете, но граѓаните не знаат кој повеќе ги лаже.

Премиерот "не може да ја копира улогата на Чавез", бидејќи секој македонски политичар боледува од т.н. синдром на "помал" отпор.

Ноемвриската седница наменета за пратенички прашања ја покажа вистинската состојба во владејачката партија, исто така, ги потврди и информациите за она што се случува во СДСМ. Во немоќ нешто повеќе да направи за СДСМ, Шекеринска го прозва премиерот дека не ја кажува вистината, односно дека во Собранието не чекаат повеќе од стотина закони од ЕУ агендата за усвојување, туку 21. Речиси 365 дена, како политичари и лидери надвор од институциите на системот, од Собранието, па дури и од највисоките партиски тела, се инаетеа за тоа дека овие закони не се битни за иднината на РМ, така што можат да чекаат, бидејќи и онака ги има на "лагер".

"Да дојде во Собранието и да ни го каже тоа што ни го соопштува преку медиумите, да каже дека Собранието е виновно, дека пратениците се нередовни, да каже дека пратениците не ги гласале европските закони. Тој премолчи два три дена, ве остави вас, нервозните петли да се расправате", изјави лидерката на СДСМ.

"Се надевам дека свеста ќе преовладее, свеста за земјата, свеста за нацијата, свеста за државата, националното чувство ќе преовладее кај луѓето, независно дали се во опозиција или се на власт и дека заеднички ќе се сплотат и побрзо ќе ги носат сите закони", изјави пред седницата премиерот Никола Груевски.

"Во моментов имаме меѓу 130 и 150 закони кои чекаат во Собранието да бидат прифатени, а пратениците од опозицијата, од СДСМ и од ДУИ, по 20 дена разговараат за еден закон само за да го закочат времето", оцени Груевски пред последната средба на лидерите во Клубот на пратениците во Скопје.

И така кај нас сè се одвива до недоглед, некој ќе пие, некој ќе јаде, а друг ќе гладува пред Собранието. Додека се договараа минаа напразно потрошени месеци, така што на крај ќе биде дека народните избраници ниту лук јаделе, ниту на лук мирисале. Всушност кому му е важно што цените на мало растат, Собранието не работи, партиите умираат, а лидерите мешетарат?

"НИКОЛА ШТИТИ ЛА БАРА ПЕТЛИ"!?

Британскиот инвеститор барал градежно земјиште во близина на границата со Грција, при што парцелата требало да биде до автопат и со железничка инфраструктура. За тоа платил аванс од 13.000 евра. За парите кои ги дал добил нива во с. Негорци, која не ги исполнувала условите кои ги барал инвеститорот.

Опозицијата обвинува дека 10 отсто од парите завршиле во џебот на Ферки Демировски, кој работел во кабинетот на министерот за привлекување инвестиции, Глигор Ташковиќ.

"Во писмото кое сопственикот на нивата му го испраќа на британскиот инвеститор, недвосмислено се гледа намерата на кадарот на Ташковиќ или Груевски, поголем дел од сумата од 140.000 евра да ја задржи за себе", изјави Александар Чеботарев.

тири години (2002/2006) не крена глава од бирото за да ги слушне вистинските потреби на граѓаните на РМ, а уште повеќе заборава да ги посети партиските членови, кои гравитираат во внатрешноста на земјава. Всушност, битката со Ставревски е и сдсмовско покрите за работата во партијата. Но, истовремено во противничкиот табор се случува нешто интересно и задкулисно, кого Зоран Ставревски брани или крие? Положбата на Владата или на ВМРО-ДПМНЕ?

Како банкар тој, пред сè, ја брани сопствената положба, затоа што како "тазе" член на владејачката партија, тој многу повеќе ризикува отколку ВМРО-ДПМНЕ. Партијата може да функционира и без новопечените, кои се нафатија да му помагаат на лидерот Никола Груевски. Сепак, овие вмовци имаат различен успех во менаџирањето на владините обврски, така што нивната улога може да се спореди со приказната за Давид и Голијат. Да потсетиме што рече вице-премиерот: "Во 2007 година два пати е зголемен економскиот раст и тој изнесува околу 6 проценти, наспроти 3 проценти во претходните години".

Дали бројките се објективни? За опозицијата се сомнителни, а за експертите се поразителни. Поради ова, незадоволна од одговорот на Ставревски, лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, одговори: "Како да се работи за Владата на Чавез", зашто податоците не се објавуваат на официјалните веб-страници